

Службен весник

на Република Македонија

Број 80

22 април 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
2215. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар	2	2221. Правилник за формата и содржината на обрасците на барањата за издавање на меѓународната возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство	4
2216. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.....	3	2222. Правилник за формата и содржината на образецот на поканата за сообраќајна поука	14
2217. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа	3	2223. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација.....	16
2218. Решение за отповикување и именување член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование	3		
2219. Решение за именување в.д. директор на Дирекцијата за заштита и спасување.....	3		
2220. Решение за избор на в.д. директор на Агенцијата за управување со одземен имот	4		

	Стр.		Стр.
2224. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на библиотека и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на библиотеката.....	16	2228. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата и за формата и содржината на образецот на барање до министерот за култура за исполнување на посебните услови за работа	17
2225. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за елементите што треба да бидат содржани во програмите и проектите од национален интерес во културата.....	16	2229. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на музеј и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на музејот.....	17
2226. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на кинотека и за формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотеката	16	2230. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр.147/2014 од 13 април 2016 година.....	18
2227. Правилник за престанување на важењето на Правилникот за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата.....	17	2231. Објава за висината на минималната плата во бруто износ за 2016 година ..	20
		2232. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец март 2016 година	20
		Огласен дел.....	1-124

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2215.

Врз основа на член 5 од Законот за државниот испитен центар („Службен весник на Република Македонија“ бр. 142/2008, 148/2009 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5 април 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ДРЖАВНИОТ ИСПИТЕН ЦЕНТАР

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар, поради истек на мандатот, се разрешуваат:

а) од претседател:
- Елена Ивановска

б) од членови:
- Трајанка Аврамоска,
- Даниела Јорданова,

- Иванка Мијик,
- Маја Величковска,
- Ридван Зекири и
- проф. д-р Саша Митрев.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Државниот испитен центар, се именуваат:

а) за претседател:
- Емилија Угриновска.

б) за членови:
- Наим Демири,
- Назухтере Сулемани,
- Маја Величковска,
- Иванка Мијик,
- Ридван Зекири и
- Ицко Ѓоргоски.

3. Со донесувањето на ова Решение престанува да важи Решението бр. 24-76/1 од 22 декември 2015 година.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 3178/2
5 април 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски, с.р.**

2216.

Врз основа на член 7 став 2 и член 15 од Законот за основање на Агенцијата за енергетика на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 април 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Љума Исмаил се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија.

2. За член на Управниот одбор на Агенцијата за енергетика на Република Македонија се именува Милица Андонов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 3671/1
6 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2217.

Врз основа на член 7 од Законот за основање на Македонската академска истражувачка мрежа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/2010, 47/2011 и 41/2014), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 април 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМСКА ИСТРАЖУВАЧКА МРЕЖА**

1. Мартин Тодевски се разрешува од должноста член на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа на негово барање.

2. За член на Управниот одбор на Македонската академска истражувачка мрежа, се именува Гоце Гаврилов.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 3672/1
6 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2218.

Врз основа на член 70 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/2010, 17/2011, 51/2011, 123/2012, 15/2013, 24/2013, 41/2014, 116/2014, 130/2014, 10/2015, 20/2015, 98/2015, 145/2015, 154/2015 и 30/2016), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 април 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА ОДБОРОТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА И ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ**

1. д-р Фестим Халили се отповикува од должноста член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование.

2. За член на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование се именува д-р Башким Зибери.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 3674/1
6 април 2016 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Емил Димитриев, с.р.

2219.

Врз основа на член 19 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/2004, 49/2004, 86/2008, 124/2010, 18/2011, 41/2014 и 129/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 29 март 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ В.Д. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

1. За вршител на должноста директор на Дирекција-та за заштита и спасување се именува Шабан Салиу, досегашен директор на Дирекцијата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија.“

Бр. 24 – 3759/1	Заменик на претседателот
29 март 2016 година	на Владата на Република
Скопје	Македонија,
	м-р Владимир Пешевски , с.р.

2220.

Врз основа на член 16 и 17 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/2008, 145/2010, 104/2013, 187/2013, 43/2014, 160/2014, 97/2015 и 148/2015), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 април 2016 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА В.Д. ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

1. За вршител на должноста директор на Агенцијата за управување со одземен имот се избира Арсим Азири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 24 – 3760/1	Претседател на Владата
6 април 2016 година	на Република Македонија,
Скопје	Емил Димитриев , с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

2221.

Врз основа на член 394 алинеја 19 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАСЦИТЕ НА БАРАЊАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО, КАКО И ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА МЕЃУНАРОДНАТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА И ОДОБРЕНИЕТО ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на обрасците на барањата за издавање меѓународна возачка дозвола и одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство, како и формата и содржината на образецот на меѓународната возачка дозвола и одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство.

Член 2

(1) Барањето за издавање на меѓународна возачка дозвола содржи:

- назив на органот кој го издава барањето;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето;
- податоци од возачката дозвола;
- податоци од лична карта;
- датум и место на поднесување на барањето;
- потпис на подносителот на барањето;
- податоци од меѓународната возачка дозвола;
- потпис на возачот;
- потпис на службеното лице кое го примило барањето;

- место за печат и
- прилози кон барањето.

(2) Барањето за издавање меѓународна возачка дозвола се печати на бела хартија во А4 формат.

(3) Образецот на барањето од ставот (2) од овој член е даден во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

(1) Барањето за издавање на одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство содржи:

- назив на органот кој го издава барањето;
- наслов на барањето;
- податоци за подносителот на барањето;
- податоци за сопственикот на возилото (физичко или правно лице);
- прилози кон барањето;
- потпис на сопственикот на возилото;
- потпис на корисникот на возилото;
- потпис на овластеното правно лице;
- место за печат;
- датум и
- забелешка за странец.

(2) Барањето за издавање одобрение за управување со туѓо моторно возило во странство се печати на бела хартија во A4 формат.

(3) Образецот за барањето од ставот (2) од овој член е даден во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

(1) Меѓународната возачка дозвола ги содржи следиве податоци:

- име на државата;
- име на документот;
- број на меѓународната возачка дозвола;
- рок на важење;
- име на органот кој ја издава меѓународната возачка дозвола;
- место на издавање;
- датум на издавање;
- број на националната возачка дозвола;
- потпис на службеното лице и
- место за печат.

(2) Образецот на меѓународната возачка дозвола се печати на троделна хартија во сина боја, во правоаголна форма, со димензии на 148x315 mm, а кога ќе се превитка на три дела изнесува 148x105 mm. Образецот

има вградено заштитен знак „МКД“, вертикално поставен во горниот десен агол на образецот, отпечатен на рефлектирачка фолија во сребрена боја.

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

(1) Одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство ги содржи следниве податоци:

- лого и назив на правното лице;
- наслов на одобрението;
- потпис на службеното лице;
- број на одобрението;
- податоци за сопственикот на возилото;
- податоци за корисникот на возилото;
- податоци за возилото;
- потпис на сопственикот на возилото и
- потпис на корисникот на возилото.

(2) Образецот на одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство се печати на дводелна хартија во сина боја, во правоаголна форма, со димензии на 148x210 mm, а кога ќе се превитка на два дела изнесува 148x105 mm. Образецот има вградено заштитен знак „МКД“, вертикално поставен во горниот десен агол на образецот, отпечатен на рефлектирачка фолија во сребрена боја.

(3) Образецот од ставот (1) на овој член е даден во Прилог бр. 4, кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

(1) Одредбите од членот 4 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат по една година од денот на влегување во сила на овој правилник.

(2) Одредбите од членот 5 од овој правилник ќе отпочнат да се применуваат по три месеци од денот на влегување во сила на овој правилник.

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 131.1-24437/1
14 април 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог бр. 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ _____ или
ПРАВНО ЛИЦЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗИЛА
ОВЛАСТЕНО ОД МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

(назив и седиште)

БАРАЊЕ**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА**

(да се пополни читливо со печатни букви)

Од: _____

(име, презиме, датум на раѓање, место на раѓање, место на живеење, матичен број и адреса на законски престој)

1. Податоци од возачка дозвола:

- возачка дозвола број _____
- орган кој ја издал _____
- датум на издавање _____
- датум на важење _____
- категорија за која дозволата важи: АМ, А1, А2, А, В1, В, ВЕ, С1, С1Е, С, СЕ, D1, D1Е, D, DE, F, M и G (заокружи ја категоријата)
- прекшочна санкција забрана за управување со моторно возило за која категорија се однесува од _____ до _____
- Ограничување на користење на дозволата _____

(запишете го ограничувањето од возачката дозвола на основа на која се бара меѓународната возачка дозвола)

2. Лична карта бр. _____ издадена од _____ на ден _____

3. Датум и место на поднесување на барањето _____

4. Потпис на подносителот на барањето _____

5. Податоци од меѓународна возачка дозвола:

- орган кој ја издал меѓународна возачка дозвола (заокружи):

а) Министерство за внатрешни работи

б) правно лице за вршење на технички преглед на возила овластено од
Министерство за внатрешни работи

- датум на издавање _____

- сериски број на дозволата _____

- издадена меѓународна возачка дозвола за категорија на возила: AM, A1,
A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (заокружи ја категоријата)

Потпис на возачот _____

Потпис на службеното лице кое го примило барањето _____

М.П.

ПРИЛОГ КОН БАРАЊЕТО

-важечка лична карта

-важечка возачка дозвола

-2 фотографии 45x35mm

-потврда од Министерството з внатрешни работи за прекшочна санкција
забрана за управување со моторно возило (*)

-доказ за извршена уплата

Доказите означени со (*) се смета дека се поднесени во прилог на
барањето и истите Министерството за внатрешни работи ги прибавува по
службена должост.

За точноста на податоците одговарам лично и материјално, а за сите грешки во
податоците согласен/на сум да ги сносам последиците.

Скопје _____ година

Прилог бр. 2

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ/ правно лице за вршење на
технички преглед на возила

СКОПЈЕ

БАРАЊЕ

**ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ТУЃО МОТОРНО
ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО**

(да се пополни читливо со печатни букви)

Од: _____

(име, презиме, место на раѓање, датум на раѓање, место на живеење, матичен број, и важечка лична карта и орган кој ја издал и адреса на законски претој)

Податоци за сопственикот на возилото:

Физичко

лице: _____

(име, презиме, место на раѓање, датум на раѓање, место на живеење, лична карта, сообраќајна дозвола од возилото иматичен број)

Правно лице: _____

(назив на правното лице, седиште, матичен број на субјектот, сообраќајна дозвола од возилото)

Во прилог кон барањето се поднесуваат:

1. Важечка лична карта на сопственикот на возилото _____
2. Овластување од правното лице _____
3. Важечка патна исправа на корисникот (лична карта/пасош број)
4. Регистарски табlici на возилото _____
5. Марка и тип на возилото _____
6. Сериски број на сообраќајната дозвола _____
7. Датум на издавање _____
8. Период на важење _____
9. Сериски број на одобрението _____

Потпис на сопственик на возилото _____

Потпис на корисник на возилото _____

Потпис на овластено правно лице _____

М.П.

За точноста на податоците одговарам лично и материјално, а за сите грешки во податоците согласен/на сум да ги сносам последиците.

Скопје _____ година

***ЗАБЕЛЕШКА: За странец одобрението за управување со туѓо моторно возило во странство се однесува само за М1 категорија, согласно член 317 став (7) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16).**

Прилог бр. 3

		РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА RÉPUBLIQUE DE MACEDOINE MKD МЕЃУНАРОДЕН АВТОМОБИЛСКИ СООБРАЌАЈ CIRCULATION AUTOMOBILE INTERNATIONALE МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА PERMIS INTERNATIONAL DE CONDUIRE № 0000000 КОНВЕНЦИЈА ЗА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА ОД 8 НОЕМВРИ 1968 ГОДИНА CONVENTION SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE DU HUIT NOVEMBRE 1968 Важи до _____ Valable jusqu'au _____ Издадена од _____ Délivré par _____ Во _____ A _____ На ден _____ Le _____ Број на националната возачка дозвола _____ Numéro du permis de conduire national _____ Печат Cachet потпис на службеното лице/signature to the official
--	--	--

PARTICULARS CONCERNING THE DRIVER

Surname 1.
Other names¹ 2.
Place of birth² 3.
Date of birth³ 4.
Home address 5.

ANGABEN ZUM FAHRER

Name 1.
Vornamen¹ 2.
Geburtsort² 3.
Geboren am³ 4.
Wohnort 5.

ПОДАТОЦИ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВОЗАЧОТ

Презиме 1.
Име 2.
Место на раѓање² 3.
Датум на раѓање³ 4.
Место на престој 5.

CATEGORIES OF VEHICLES FOR WHICH THE PERMIT IS VALID

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	

RESTRICTIVE CONDITIONS OF USE¹

¹Father's or husband's name may be inserted here.²If the place of birth is unknown, leave blank.³If date of birth is unknown, state approximate age on date of issue of permit.For example, "Must wear corrective lenses." Valid only for driving vehicle No. ...⁴.⁴Vehicle must be equipped to be driven by a one-legged person⁵.

KLASSE DER FAHRZEUGE FÜR WELCHE DIE FAHRERLAUBNIS GÜLTIG IST

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	

EINSCHRÄNKUNGEN¹

¹Namen des Vaters oder des Ehegatten können an dieser Stelle angegeben werden.²Wenn bekannt.³Oder ungefähres Alter bei der Ausstellung des Führerscheins.⁴Zum Beispiel: Zum Führen von Kraftfahrzeugen sind geeignete Augengläser zu tragen.⁵Gültig nur zum Führen des Kraftfahrzeugs mit dem Kennzeichen...⁴; Unter der bedingung, dass das Kraftfahrzeug entsprechend der invalidität umgebaut ist⁵ u.s.w.

КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛА ЗА КОИ ВАЖИ ДОЗВОЛАТА

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	

УСЛОВИ НА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕТО¹

На оваа место може да биде запишано презимето на таткото или мајкото.

Да не се запише ништо ако не е познато местото на раѓање.

Ако датумот на раѓање не е познат, да се запишат приближните години на старост на денот на издавање на дозволата.

На пример: „Носи корективни стакла“. „Важи само за возене на возило бр. ...“.

⁵„Под резерва на адаптирање на возило на инвалид без една нога“.

DATOS SOBRE EL CONDUCTOR

Apellido 1.
Nombre de pila² 2.
Lugar de nacimiento³ 3.
Fecha de nacimiento³ 4.
Domicilio 5.

INDICATIONS RELATIVES AU CONDUCTEUR

Nom 1.
Prénoms² 2.
Lieu de naissance³ 3.
Date de naissance³ 4.
Domicile 5.

ДАЊНЫЕ О ВОДИТЕЛЕ

Фамилия 1.
Имя² 2.
Месторождение³ 3.
Дата рождения³ 4.
Место жительства 5.

CLASE DE VEHICULO CUYA CONDUCCION ES AUTORIZADA POR EL PRESENTE PERMISO

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	

CONDICIONES DE LIMITACION DE USO¹

¹Se puede inscribir en este lugar el apellido paterno o del esposo.²Dejar vacío si se desconoce el lugar de nacimiento.³Si se desconoce la fecha de nacimiento, inscribir aquí la edad aproximada del titular en el momento en que ha sido otorgada la presente licencia.⁴Ejemplos: "Con gafas de corrección de la vista". "Válida la licencia sólo para la conducción del vehículo sea acondicionado para ser conducido por un invalido sin una pierna".

CATÉGORIE DE VEHICULES POUR LE PERMIS EST VALABLE

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	

CONDITIONS RESTRICTIVES D'UTILISATION

¹Les noms du père ou du mari peuvent être inscrits à cette place.²Ne rien indiquer si le lieu de naissance n'est pas connu.³Si la date de naissance n'est pas connue, on indiquera l'âge approximatif à la date de la délivrance du permis.⁴Par exemple: "Port de verres correcteurs". "Valable seulement pour la conduite du véhicule n. ...". "Sous réserve de l'aménagement du véhicule pour conduire par un amputé d'une jambe".

КАТЕГОРИЈА АВТОМАШИНИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ВОДИТЕЛСКИ ПРАВА

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	

УСЛОВИЯ ПРИ КОТОРИХ ПРАВА ОГРАНИЧУВАЈУТСЯ¹

¹Здесь можно записать фамилию отца или мужа.²Не писать ничего если месторождение не известно.³Если дата рождения не известна, записать возраст (приблизительно) в день выдачи водительских прав.⁴Например: "Использует стекла с диоптрией". "Действительны только для автомашин No. ...". "Обязательно приспособление автомашин для водителя - инвалида без ноги".

ОВАА ДОЗВОЛА НЕ ВАЖИ ЗА СООБРАЌАЈ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

ТАА ВАЖИ НА ТЕРИТОРИИТЕ НА СИТЕ ДРУГИ СТРАНИ ПОТПИСНИЦИ НА КОНВЕНЦИЈАТА. КАТЕГОРИИТЕ НА ВОЗИЛАТА НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ДОЗВОЛАТА СЕ НАВЕДЕНИ НА КРАЈОТ НА КНИШКАТА.

НОСИТЕЛОТ НА ОВАА ДОЗВОЛА Е ДОЛЖЕН ДА ГИ ПОЧИТУВА СООБРАЌАЈНИТЕ ПРАВИЛА И ПРОПИСИ НА ДРЖАВАТА НА ЧИЈА ТЕРИТОРИЈА УЧЕСТВУВА ВО СООБРАЌАЈОТ, КАКО И ДА СЕ ПРИДРЖУВА КОН ЗАКОНОТ И ПРОПИСИТЕ ВО ВРСКА СО ВРШЕЊЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ДЕЈНОСТ. ДОЗВОЛАТА ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ ВО ДРЖАВАТА АКО ТАА СТАНЕ ПОСТОЈАНО ЖИВЕАЛИШТЕ НА ВОЗАЧОТ

LE PRÉSENT PERMIS N'EST PAS VALABLE POUR LA CIRCULATION SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE MACEDOINE.

IL EST VALABLE SUR LES TERRITOIRES DE TOUTES LES AUTRES PARTIES CONTRACTANTES LES CATÉGORIES DE VÉHICULES POUR LA CONDUITE DESQUELS IL EST VALABLE SONT MARQUÉES À LA FIN DU LIVRET.

LE PRÉSENT PERMIS N'AFFECTE EN RIEN L'OBLIGATION OÙ SE TROUVE SON TITULAIRE DE SE CONFORMER DANS TOUT ÉTAT OÙ IL CIRCULE AUX LOIS ET RÉGLEMENTS RELATIFS À L'ÉTABLISSEMENT OÙ À L'EXERCICE D'UNE PROFESSION EN PARTICULIER. LE PERMIS CESSE D'ÊTRE VALABLE DANS UN ÉTAT SI SON TITULAIRE Y ÉTABLIT SA RÉSIDENCE NORMALE.

INDICATIONS RELATIVES AU
CONDUCTEUR

Nom
Prénoms¹
Lieu de naissance²
Date de naissance³
Domicile

1.
2.
3.
4.
5.

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

CATÉGORIE DE VÉHICULES POUR LE PERMIS EST VALABLE

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	

CONDITIONS RESTRICTIVES D'UTILISATION⁴

¹ Les noms du père ou du mari peuvent être inscrits à cette place.

² Ne rien indiquer si le lieu de naissance n'est pas connu.

³ Si la date de naissance n'est pas connue, on indiquera l'âge approximatif à la date de la délivrance du permis.

⁴ Par exemple, "Port de verres correcteurs", "Valable seulement pour la conduite du véhicule n°...", "Sous réserve de l'aménagement du véhicule pour conduite par un amputé d'une jambe"

AM		A1	
A2		A	
B		C1	
C		D1	
D		BE	
C1E		CE	
D1E		DE	



Signature du titulaire

EXCLUSIFS:

Le titulaire est déchu du droit de conduire sur le territoire

de _____ jusqu'au _____

A _____ le _____

Le titulaire est déchu du droit de conduire sur le territoire

de _____ jusqu'au _____

A _____ le _____

Прилог бр. 4

ЛОГО
И
назив на правното лице

MKD



ОДОБРЕНИЕ

ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЌО МОТОРНО ВОЗИЛО

P E R M I S

POUR LA CONDUITE D'UN VEHICULE A MOTEUR

P E R M I T

TO USE SOMEBODY ELSE'S VEHICLE

потпис на службеното лице / signature to the official

№ 000000

Го овластувам / e
J'autorise / nous autorisons
I, we hereby authoriseиме и презиме на корисникот / prénom et nom
d'utilisateur / surname and forename of the userВо време од
d'utiliser à l'étranger, du
within period fromдо
au
toда го користи во странство моето / нашето возило
mon / notre véhicule
to use abroad my / our vehicle

марка и тип / marque et type / mark and type

регистарски број
No. d'immatriculation
Registration No.сообраќајна дозвола бр.
permis de circulation No.
Registration Card No.издаден карнет / триптик број
couvert par le carnet / triptique No.
Issues Carnet / Triptique No.име и презиме / назив, адреса и број на личната карта на сопственикот / prénom et nom /
titre, adresse et No. dela carte d'identité du propriétaire / surname and forename / title, address
and No. of identity Card of the owner

М.П.

потпис на сопственикот / Signature di propriétaire /
Signature of the ownerПо овластување од Министерството за внатрешни работи бр. _____ од
год., а врз основа на дадената согласност од сопственикот на
возилото, се издава:A l'autorisation du Ministère des affaires intérieures No. _____ et basé sur
l'accord donné de la part du propriétaire de la véhicule on délivre:Underauthorization of the Ministry of the interior No. _____ and on the
basis of the consent given by the owner of the vehicle, we issue the following:ОДОБРЕНИЕ
P E R M I S
P E R M I T

име и презиме на корисникот / prénom et nom d'utilisateur / surname and forename of the user

број на пасошот / Numéro du passeport /
No. of Passport

издаден од / délivré par / issued by

ДА ГО КОРИСТИ ВОЗИЛОТО:
POUR L UTILISATION DU VEHICULE:
TO USE THE VEHICLE:

марка и тип / marque et type / mark and type

per. бр. / No. d'immatriculation / Registration
No.сообраќајна дозвола бр.
permis de circulation No.
Registration Card No.Одобрението важи од
Le présent permis est valable du
Authorisation is valid fromдо
au
to

место и датум на издавање / Lieu et date de délivrance / Place and Date of issuing

М.П.

потпис на корисникот / Signature de la personne autorisée /
Signature of authorised person

2222.

Врз основа на член 394 алинеја 14 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15 и 55/16), министерот за внатрешни работи, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА ПОКАНАТА
ЗА СООБРАЌАЈНА ПОУКА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на поканата за сообраќајна поука.

Член 2

Образецот на поканата за сообраќајна поука се печати во А6 формат и содржи три идентични примероци изработени од тенка индиго хартија во бела боја, на која податоците се испишани со црни букви.

Член 3

Образецот на поканата за сообраќајна поука ги содржи следните податоци:

1. назив и седиште на органот што ја издава поканата;
2. наслов на поканата;
3. име и презиме на сторителот на прекршокот;
4. адреса и место на живеење на сторителот на прекршокот;
5. регистерски број на документ за идентификација на сторителот на прекршокот;
6. причина за повикување;
7. место, датум и време на повикување;
8. правна поука и
9. место за датум, печат и потпис на полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи што ја врачува поканата.

Член 4

Образецот на поканата за сообраќајна поука е даден во Прилог, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 1311-24458/1
14 април 2016 година
Скопје

Министер
за внатрешни работи,
Оливер Спасовски, с.р.

Прилог



МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Број _____
_____ 20 _____ година

Врз основа на член 358 став (2) од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, полицискиот службеник на Министерството за внатрешни работи издава

П О К А Н А
за присуство на сообраќајна поукаСе поканува _____,
(презиме и име)

од _____ ул. _____,
број _____, лична карта бр. _____, издадена од _____,
за сторен сообраќаен прекршок на ден _____ година, во
_____ часот, со _____, казнив по
чл. _____ став _____ од Законот за безбедност на сообраќајот на
патиштата, за што е составен записник за сторен сообраќаен прекршок број
_____ и е издаден мандатен/прекршочен платен налог број
_____.

Поканетиот да дојде во ПС-ПО _____
_____ на ден _____ во
_____ часот.

Правна поука: Доколку не дојдете во точно закажаното време и не присуствувате на сообраќајната поука, постапката ќе се продолжи согласно одредбите од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата.

_____ год.

М.П

(Полициски службеник)

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА**2223.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПОКАНАТА ЗА ЕДУКАЦИЈА, НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЕДУКАЦИЈАТА И ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СПРОВЕДЕНАТА ЕДУКАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на поканата за едукација, начинот на спроведување на едукацијата и за начинот на водење евиденција за спроведената едукација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 93/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.58-5072/1

7 април 2016 година

Министер за култура,

Скопје

др **Елизабета Канческа Милевска**, с.р.**2224.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА БИБЛИОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА БИБЛИОТЕКАТА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на библиотека и за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на библиотеката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.58-5073/1

7 април 2016 година

Скопје

Министер за култура,

др **Елизабета Канческа Милевска**, с.р.**2225.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕЛЕМЕНТИТЕ ШТО ТРЕБА ДА БИДАТ СОДРЖАНИ ВО ПРОГРАМИТЕ И ПРОЕКТИТЕ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА

Член 1

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за елементите што треба да бидат содржани во програмите и проектите од национален интерес во културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/00).

Член 2

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.58-5074/1

7 април 2016 година

Скопје

Министер за култура,

др **Елизабета Канческа Милевска**, с.р.**2226.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА КИНОТЕКА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА КИНОТЕКАТА****Член 1**

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на Образецот на барање за почеток со работа на кинотека и за формата и содржината на Образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на кинотеката („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.58-5075/1

7 април 2016 година

Министер за култура,

Скопје

др **Елизабета Канческа Милевска**, ср.**2227.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМИТЕ ОДНОСНО ПРОЕКТИТЕ ПО ОДДЕЛНИ ДЕЈНОСТИ ВО КУЛТУРАТА****Член 1**

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за критериумите за финансирање на програмите односно проектите по одделни дејности во културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/11 и 16/13).

Член 2

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.58-5076/1

7 април 2016 година

Министер за култура,

Скопје

др **Елизабета Канческа Милевска**, ср.**2228.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА ВО ВРШЕЊЕТО ОДДЕЛНА ДЕЈНОСТ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ДО МИНИСТЕРОТ ЗА КУЛТУРА ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА РАБОТА****Член 1**

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за работа во вршењето одделна дејност од областа на културата и за формата и содржината на образецот на барање до министерот за култура за исполнување на посебните услови за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.58-5077/1

7 април 2016 година

Министер за култура,

Скопје

др **Елизабета Канческа Милевска**, ср.**2229.**

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), министерот за култура донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈ И ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТОК СО РАБОТА НА МУЗЕЈОТ****Член 1**

Со овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барање за почеток со работа на музеј и за формата и содржината

на образецот на барање за донесување на решение за исполнување на посебните услови за почеток со работа на музејот („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/11).

Член 2

Овој правилник влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.58-5078/1

7 април 2016 година

Скопје

Министер за култура,

др **Елизабета Канческа Милевска**, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2230.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 70/1992), на седницата одржана на 13 април 2016 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 36 став 2 алинеја 3 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод поднесена иницијатива од Стамен Филипов од Скопје, со Решение У.бр.147/2014 од 18 февруари 2016 година, поведе постапка за оценување на уставноста на одредбата на членот од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорената законска одредба со одредбите на Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 36 став 2 алинеја 3 од Законот за административни службеници, кон пријавата кандидатите задолжително треба да прикачат и доказ за неизречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

5. Според член 8 став 1 алинеја 3 од Уставот на Република Македонија, владеењето на правото е темелна вредност на уставниот поредок на Република Македонија.

Според член 11 став 1 од Уставот, физичкиот и моралниот интегритет на човекот се неприкосновени, а според член 25 од Уставот на секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот.

Согласно член 51 од Уставот, во Република Македонија законите мораат да бидат во согласност со Уставот, а сите други прописи со Уставот и со закон. Секој е должен да ги почитува Уставот и законите.

Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014, 48/2015, 154/2015 и 5/2016), ги уредува статусот, класификацијата, вработувањето, унапредувањето, стручното усовршување и оспособување, мерењето на ефектот и други прашања во врска со работниот однос на административните службеници (став 1), како и статусот и надлежноста на Агенцијата за администрација (став 2).

Со Законот за административни службеници, се уредени општите и посебните услови кои треба да ги исполни кандидатот за пополнување на работно место на административен службеник. Конкретно, членот 31 став 1 алинеја 5 од Законот, уредува дека кандидатот треба да го исполни и општиот услов “со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност”.

Со член 36 став 2 од Законот за административни службеници е уредено кои задолжителни докази за податоците внесени во пријавата, кандидатите треба задолжително да ги прикачат кон истата во скенирана форма, а помеѓу другото законодавецот со оспорениот член 36 став 2 алинеја 3 уредил и дека кон пријавата кандидатите задолжително треба да прикачат и доказ за неизречена казна забрана на вршење на професија, дејност или должност.

Со член 106 став 4 од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/1996, 80/1999, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/2011, 135/2011, 185/2011, 142/2012, 166/2012, 55/2013, 82/2013, 14/2014, 27/2014, 28/2014, 115/2014, 132/2014, 160/2014 и 199/2014) е определено дека податоци од казнената евиденција можат на образложе-

но барање да им се дадат и на државни органи, правни или физички лица ако уште траат определени правни последици од осудата или казни што се состојат во забрани или ако за тоа постои оправдан интерес заснован врз закон.

Според ставот 5 од членот 106 од Кривичниот законик никој нема право да бара од граѓаните да поднесуваат докази за својата осудуваност или неосудуваност.

Од содржината на цитираните уставни одредби, произлегува дека истите ја истакнуваат вредноста и неприкосновеноста на човековата личност како основа и смисла на гарантирањето на човековите права, па оттука, почитувањето на моралниот интегритет и достоинството на граѓанинот во себе ја инкорпорира и улогата на државата да гарантира заштита на интегритетот и достоинството на човекот и граѓаните на начин со кој ќе обезбеди заштита во случај кога овие вредности се загрозувани од друг, но и со избегнување на поединецот да му се наметнуваат правни обврски кои во конкретниот случај во постапка за вработување можат службено да се проверат.

Во тој контекст одредбата од член 106 став 5 од Кривичниот законик со која се забранува од граѓаните да се бараат докази за нивната осудуваност или неосудуваност, е уредена во функција на заштита на човековото достоинство.

Тргувајќи од содржината на оспорената законска одредба, која задолжително им наложува на кандидатите приложување на доказ за околност дали на кандидатот за вработување не му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност, произлегува дека таквата обврска се сведува на барање изјава за негова осудуваност или неосудуваност, имајќи предвид дека ваквата забрана е споредна казна што се изрекува како дел од осудителната пресуда (член 33 став 6 од Кривичниот законик), од кои причини Судот оцени дека тоа уредување е во спротивност со уставната гаранција за почитување на угледот и достоинството на секој граѓанин, но и спротивно на презумпцијата на невиност на која се надоврзува забраната од лицето да се бара било доказ за осудуваност, или за неосудуваност.

Во оваа смисла, не е спорно дека забраната за вршење на дејност изречена со осудителна пресуда мора да биде ефективна, односно дека не може да се дозволи лицето со таква забрана да ја врши таа дејност се додека трае забраната. Притоа, утврдувањето на тој факт не може да биде обврска на поединецот, туку на надлеж-

ниот орган кој врши вработување и кој што ја утврдил таа законска обврска и кој ја има на располагање службената казнена евиденција, како инструмент за правилно применување на Законот.

Имено во член 1 став 1 од Законот за прибавување и размена на докази и податоци по службена должност („Службен весник на Република Македонија” број 79/2013), се наведува дека со овој закон е уредена постапката за прибавувањето и размената на докази и податоци по службена должност од страна на министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон, други државни органи, правни и други лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, органите на општината, на градот Скопје и на општините во градот Скопје (во натамошниот текст: органот надлежен за решавање), кога во управните работи, непосредно применувајќи ги прописите решаваат за правата, обврските или правните интереси на физички и правни лица или на други странки (во натамошниот текст: странките).

Оттука, за Судот не е спорна потребата кандидатот да го исполни и општиот услов од членот 31 став 1 алинеја 5 од Законот, а тоа е со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност, туку само начинот на докажувањето на тој факт, односно начинот на прибавување на бараниот доказ, кој начин, според оспорената законска одредба е на товар на кандидатот кој се вработува, што според Судот, не е во согласност со одредбите од Уставот.

6. Имајќи го предвид погоре наведеното, Судот оцени дека уредувањето со оспорениот член 36 став 2 алинеја 3 од Законот за административни службеници, не е во согласност со одредбите од член 8 став 1 алинеја 3, член 11, член 25 и член 51 од Уставот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од одлуката.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот Елена Гошева и судиите: д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Никола Ивановски, Јован Јосифовски, Вангелина Маркудова, Сали Мурати, д-р Гзиме Старова и Владимир Стојаноски.

У.бр.147/2014

13 април 2016 година
Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА****2231.**

Врз основа на членот 4 став (2) од Законот за минимална плата во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/12, 30/14, 180/14, 81/15 и 129/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Висината на минималната плата во бруто износ во Република Македонија за 2016 година изнесува 14.739,00 денари.

Министер за труд
и социјална политика,
д-р **Фросина Ташевска-Ременски, с.р.**

2232.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец март 2016 година, во однос на месец февруари 2016 година, е повисока за 0,1%.

2. Правото на пораст на платите за месец март 2016, во однос на месец февруари 2016 година, за работодавачите од членот 3 став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија изнесува 0,05%.

Министер за труд
и социјална политика,
д-р **Фросина Ташевска-Ременски, с.р.**

*Службен весник*
на Република Македонијаwww.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: **ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016080